

CURRICULUM VITAE

Име и презиме:

Д-Р ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ

Дата и место на раѓање:

22.02.1977 година во Крива Паланка, Република Македонија

Образование:

- Дипломира на 16/12/1999 година на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, со просечен успех 9,00;
- Постдипломските испити ги завршува заклучно со 17/07/2003 година со просечен успех 9,57;
- Магистрира на 15.06.2004 година на Филозофски факултет во Скопје, под менторство на проф. д-р Марија Ташева и членовите на Комисијата за оцена и одбрана на магистерскиот труд: проф. д-р Јован Корубин и проф. д-р Владимир Ортаковски со одбрана на магистерски труд на тема: „Албанците и Македонците: Етничката интеракција во Република Македонија, пред и по конфликтот од 2001 година“.
- Докторира на 30.01.2007 година на Филозофски факултет во Скопје под менторство на проф. д-р Марија Ташева и членовите на Комисијата за оцена и одбрана на докторската дисертација: проф. д-р Владимир Ортаковски, проф. д-р Јован Корубин, проф. д-р Ѓорѓе Младеновски, проф. д-р Виолета Ачковска и доц. д-р Константин Миновски со одбрана на дисертација на тема: „Македонското национално малцинство во соседните земји: современи состојби“, и се здобива со научен степен **Доктор на социолошки науки**.
- Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје на во март 2012 година донесе одлука за тема за докторска дисертација на д-р Фросина Ташевска – Ременски на тема, „Забраната за употреба на сила и концептот на превентивна интервенција во справувањето со конфликти и заканите по меѓународниот мир и безбедност - *Случаите - СР Југославија (1999), Авганистан (2001), Ирак (2003) Либија (2011)*. За ментор ННС го определи проф. д-р Владимир Ортаковски.

Работно искуство:

- Во период од 20/01/2000 до 25/05/2000 година во ДСУ „Ѓорче Петров“ во Крива Паланка, работи како професор на определено време по предметите Филозофија и Логика;
- Академските 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 година работи како асистент на Институтот за Социологија при Филозофскиот факултет во Скопје, изведува универзитетска настава (вежби) по предметите Социјална екологија, Урбана социологија и Социологија на селото;

- Од октомври 2004 до јуни 2007 година на Полициската академија-Скопје работи како асистент (во Јуни 2005 година е избрана во соработничко звање асистент);
- Од Јуни 2007 година на Полициската академија, избрана е и работи како доцент во областа на полициските науки, по предметите Полиција и јавност, Односи со јавноста и Справување со конфликти, Превенција на конфликти и мирно решавање на спорови на студиите од I циклус; Превентивна дипломатија, хуманитарни интервенции I циклус; Носител на предметната програма Мировни операции, постконфликтна реконструкција и градење на државата; Член во комисијата за Матодологија на истражување на безбедносните појави на II циклус студии;

Работни активности:

- Од 18 Октомври 2012 година ја извршува функцијата Продекан за настава на Факултетот за безбедност - Скопје;
- Од Септември 2012 година го извршува вториот мандат на функцијата Раководител на Катедрата за полициски науки на Факултетот за безбедност-Скопје;
- Од Октомври 2010 година до септември 2012 година ја извршуваше функцијата Раководител на Катедрата за полициски науки на Факултетот за безбедност-Скопје;
- Од октомври 2006 до октомври 2009 година ја извршаше функцијата Секретар на последипломските студии на Факултетот за безбедност-Скопје;
- Од октомври 2009 година е Член на Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола;
- Од декември 2005 до март 2008 година е Координатор за ЕКТС на Катедрата за општествено-политички и правни науки на Полициската академија-Скопје.
- Член на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за безбедност-Скопје;
- Претседател на Комисијата за прием на студенти на студиските програми од втор циклус студии на Факултетот за безбедност, академска 2010/2011;
- Заменик член во Комисијата за запишување на студенти на Факултетот за безбедност во академските 2008/2009 и 2011/2012 година;
- Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Полициска академија за академската 2007/08 година;
- Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Факултетот за безбедност за академската 2008/09 година;
- Член на Уредувачкиот одбор на Годишникот на Факултетот за безбедност за академската 2011/12 година;

- Член на Комисии за оценка на пријави за докторски и магистерски трудови;
- Член на Комисии за оценка на магистерски трудови;
- Член на Рецензиони комисии за избор на соработнички и наставно-научни звања на Факултетот за безбедност - Скопје и Воената академија во Скопје;
- Член на Организацискиот одбор на Меѓународната конференција „Безбедноста и посконфликтниот Западен Балкан...“, Охрид 27-28.05.2011;
- Член на Организацискиот одбор на Меѓународната научно стручна конференција „Улогата на активниот состав и на резервата на вооружените сили во поддршката на нивните мисии и задачи во регионалната и глобалната безбедносна средина во 21-от век“, Министерство за одбрана, 22-23 април 2012 година;
- Член на работната група за подготовка на Правилникот за помош на АРМ на МВР во случај на кризи“, 2007 година;
- Ментор на докторска дисертација;
- Ментор на четири магистерски труда;
- Рецензент на стручни и научни трудови;
- Рецензент на универзитетски учебник Бакрески, О., Милашиновиќ, С., Кешетовиќ, Ж., „Теории на манаџментот и конфликтите“, Филозофски факултет, Аутопринт ТА Скопје, 2012;

Научно-истражувачки интерес: Конфликти, Безбедност, Меѓуетнички односи, Полиција.....

Странски јазици: Англиски, Српски, Хрватски;

Компјутерски програми: Microsoft Office XP, Statistic, Harvard Graphics, Internet Explorer, SPSS 18.0 for Windows, - итн.;

Учество на научни семинари, школи 2006-2012 ... (сертификати и покани во прилог)

1. Експертскиот форум „Македонија во НАТО“, организиран од Министерството за одбрана на РМ, Институтот за одбрамбени и мировни студии при Филозофски факултет-Скопје, Министерство за одбрана на РМ и НВО-Младиски евроатлантски форум, одржан во Домот на АРМ од 15-17.09.2006;
2. Семинар за обука на тема „Нелагална миграција и трговија со луѓе“ организиран од ИОМ и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, 20-24.03.2006 година, (поседува Сертификат);
3. Меѓународен семинар „Future Leaders Conference Board., DCAF (Центар за демократска контрола на вооружени сили), Сараево, Босна и Херцеговина, 12-15.04.2006 (поседува Сертификат);

4. Меѓународна научна конференција „Социологијата и општествените промени“, Филозофски факултет-Скопје со трудот „Општествените промени и нивното влијание врз местото и улогата на полицијата во политичкиот систем на РМ“, 18-19.2007;
5. Програмата за обука во областа на Европската безбедносна и одбранбена политика за земјите од Процесот на стабилизација и асоцијација, Модулот 2 за „Crises management“ во организација на Министерството за одбрана на РМ и Република Словенија, Скопје, 26.02.-02.03.2007 (поседува Сертификат);
6. Здружената вежба на МВР и АРМ „Водно-07“ и презентирањето на подзаконските акти на МВР, за улогата на полицијата во кризни состојби, на 29-30.05.2007;
7. Регионалната конференција „Улогата на цивилниот сектор во превенцијата на тероризмот“ во Никшич, Република Црна Гора, од 22-24.10. 2007 (поседува Сертификат);
8. Трибина “Перманентен антикорупциски мониторинг на клучните приоритети во ЕУ претпристапниот процес – Изборите нов критериум за влез на РМ во ЕУ“, организиран од Транспарентност-Нулта Корупција во Скопје на 27.03.2009 год;
9. Научната конференција „Реформата на институциите и нивното значење за развојот на Република Македонија“, МАНУ, јуни 2009;
10. Научната конференција „Европските стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот систем на РМ“, МАНУ, мај 2009;
11. Научна конференција „Балканот-безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница“, Институт за одбрамбени и мировни студии, 1-2.10.2010, Охрид;
12. Научна конференција „Безбедноста, еколошката безбедност и предизвиците на Република Македонија“, Факултет за безбедност, Охрид, 16-17. 09.2010 поседува Сертификат);
13. Тркалезна маса „Заштита на културното наследство во Република Македонија“, Факултет за безбедност, Скопје, 12.11.2010;
14. Панелист на јавната презентација на резултатите од научно-истражувачкиот проект „Психо-социјални и правни последици врз припадниците на безбедносните сили на Република Македонија учесници во конфликтот од 2001 година“, Факултет за безбедност, 17.02.2010;
15. Научно-стручна дебата „Научниот придонес кон расветлување на антитатот на поранешниот Претседател на РМ“, Форум за безбедност, Скопје, 02.10.2010;
16. Трибина на тема „Високото образование во современото општество“, Здружени на социолозите на РМ и Филозофски факултет – Скопје, 01.12.2010;
17. Регионалната конференција за нацрт моделот на Регионалната комисија за утврдување и јавно изнесување на фактите за воените злосторства и други тешки прекршувања на човековите права во поранешна Југославија (РЕКОМ), Коалицијата РЕКОМ и Фондот за хуманитарно право, Косово, Скопје, 03.07.2010;
18. Научно стручната дебата “Насилството меѓу децата и младите во училиштата“, Форум за безбедност, Скопје, 14.12.2010;
19. Панелист на тркалезната маса „Глобалниот тероризам и Балканот“, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања и Совет за глобална соработка – Скопје, 14.12.2011;
20. International scientific conference Identity in the Era of Globalization and Europeanization, Institute for Sociological, Political and Judicial Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Skopje, 3-4.11.2011;

21. Втората годишна конференција на Виктимолошкото друштво на Србија „Кртве криминалитета и жртве рата: меѓународни и домаши контекст“, Виктимолошко друштво Србије, 24-25.11.2011;
22. Трибина „Мобилноста на младите луѓе во Југоисточна Европа, наспроти Европската интеграција, чекор понатаму“, Европско движење Град Скопје, 14.04.2011;
23. Регионалната конференција „20 години од нападот на Вуковар“, Центар за људска права „Документа“, Центар о суочавање с прошлoшчу уз подршка програма East East Partnership Beyond Borders, Вуковар, Република Хрватска, 7-9.12.2011;
24. Научно стручна дебата „Македонија 2001-2011“ – Научени лекции и премолчени вистини, Здружение на ветерани од одбраната и безбедноста на РМ и Форумот за безбедност, Скопје, 04.03.2011;
25. Панелист на дебата „Националниот идентитет и интеграцијата на РМ во ЕУ“, Маршал Центар – Македонија, Скопје, 20.04.2011;
26. Меѓународна научна конференција „Безбедноста во постконфликтен Западен Балкан“, Факултет за безбедност - Скопје, Охрид, мај 2011;
27. Предавач на Школа за јавни политики „Мајка Тереза“, Тинк-Тенк Институтот за креирање на јавни политики на тема „Промена на природата на конфликтите во 21-от век“, Охрид, Октомври 2011;
28. Панелист на Втора Балканска конференција „Положбата на македонското национално малцинство во соседните земји“, Министерство за надворешни работи, Ноември 2011;
29. Меѓународна научна конференција „Дани Арчибалд Рајса“, Криминалистичко-полициска академија, Белград, Република Србија, Март, 2011;
30. Меѓународна научно-стручна конференција „Perspectives for the Development of International Police Cooperation in Southeastern Europe“, Криминалистичко-полициска академија, Белград, Република Србија, Јуни, 2011;
31. Меѓународна научно-стручна конференција „Combating Terrorism – International Standards and Legal Framework“, Високата школа за внатрешни работи, Бања Лука, Босна и Херцеговина, Април, 2011;
32. Меѓународната научно стручна конференција „Улогата на активниот состав и на резервата на вооружените сили во поддршката на нивните мисии и задачи во регионалната и глобалната безбедносна средина во 21-от век“, Министерство за одбрана, 22-23 април 2012 година (поседува Сертификат);
33. Научно-стручна расправа по Предлогот на „Белата книга на одбраната“, Министерство за одбрана на РМ, 09.07.2012 година;
34. Панел дискусија „Имплементирање на препораките на ОБСЕ/ОДИХР – Клучен предуслов за фер и демократски избори“, Совет за глобална соработка – Скопје, ЕУ Инфо Центар, 13.09.2012;
35. Дискутант на Јавната расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, Национален совет за евроинтеграции, Собрание на РМ, 27.06.2012;
36. Стручната конференција „Евро-атлантските интеграции како предуслов за економски и социјален развој“, Институт за социјална демократија и Фондација Фридрих Еберт, 18.05.2012;
37. Промотор на стручниот роман „Штазиленд“ од Ана Фандер, ФООМ, 05.04.2012;
38. Панел дискусија „Изборниот процес во РМ и имплементацијата на критериумите на ЕУ“, Совет за глобална соработка – Скопје, ЕУ Инфо Центар, 14.03.2012;

39. Јубилејната Конференција „АРМ 1992 – 2012 година“ – Формирање, развој и предизвици, Министерство за одбрана на РМ, Началник на ГШ на АРМ, Здружението на ветерани од одбраната и безбедност, Скопје, 09.08.2012;
40. Меѓународната конференција „Глобалната безбедност и предизвиците на 21-от век“, МИТ Универзитет и Амбасадата на Република Словачка во РМ, Македонски Брод, 09.06.2012 (поседува Сертификат);
41. Панелист на стручна расправа „Што носи новиот закон за лустрација“, ФООМ, Скопје, 12.04.2012;
42. Дискутант на тркалезна маса „Политики и практики за вработување на научни кадри во високото образование“, Швајцарска агенција за обнова и соработка и ФООМ, 30.05.2012;
43. Дискутант на Седницата на Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на МВР и МО во врска со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите, Собрание на РМ, 18.07.2012;
44. Jean Monnet International Seminar „Ukraine – EU Cooperation in Crisis Management and Disaster Risk Reduction: Sharing Best Practice, Building Effective Capabilities, International Association for International Studies, University of Birmingham, UK; Harvard University, USA, European Security Journal, Routledge, Kiev, Ukraine, 6-12 may 2012 (поседува Сертификат);
45. Меѓународна работилница „Пресретнување на предизвиците за членство во ЕУ и пристапување кон НАТО – Македонија и нејзините соседи“, Министерство за одбрана на Австрија, австриската Академија за одбрана, Аналитика тинк танк и Прогрес институтот Скопје, 27-29 септември 2012;
46. Панелист на научно-стручна дебата „Gender Issue in Security Sector“, George C. Marshall European Center for Security Studies, Germany и Здружение на дипломирани студенти од Република Македонија на Европскиот центар за безбедносни студии „Џорџ Маршал“ – Скопје, Скопје, 03.10.2012 (претстојна активност);

Учество во научно-истражувачки проекти 2006-2012:

1. Учествува во работниот тим за реализација на проектот – „Психолошката и општествено-социјалната состојба на припадниците на безбедносните сили на РМ, учесници во конфликтот од 2001 година“, финансиран од Факултетот за безбедност со соработка со Здружението „Достоинство“, јануари 2009 – во тек;
2. Коавтор и соработник на лонгитудиналниот истражувачки проект „Ставовите на граѓаните за работата на македонската полиција“, поддржан од Факултетот за безбедност во соработка со проф. д-р Цане Мојаноски и студентскиот истражувачки тим реализиран во 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 година
3. Автор на предлог-проект „Работно-правниот и социо-економскиот статус на полициските скужбеници во МВР на Република Македонија и Република Србија“, усвен со Одлука на ННС на ФБ во септември 2011;
4. Коавтор на предлог-проектот „Охридскиот рамковен договор – модел за превенција и разрешување на етнички конфликти“, усвоен со Одлука на ННС на ФБ, октомври 2011;
5. Регионалната комисија за утврдување и јавно изнесување на фактите за воените злосторства и другите тешки прекршувања на човековите права во поранешна Југославија (РЕКОМ), република Македонија 2010- ;

Објавени рецензирани трудови 2006-2012 ...

1. Ташевска-Ременски, Ф., „Реформските предизвици на Република Македонија во процесот на интеграција во ЕУ“ во Зборникот трудови „Перспективите на Република Македонија на патот кон НАТО и ЕУ“, Министерство за одбрана на РМ, Филозофски факултет-Скопје, Институт за одбрамбени и мировни студии, Ноември 2006;
2. Ташевска-Ременски, Ф., „Нови трендови во заштита на националните (етнички) малцинства: европски контекст“, ГОДИШНИК на Полициската академија, Скопје во јуни 2006;
3. Ташевска-Ременски, Ф., „Некои општествено-политички аспекти на исламскиот фундаментализам и исламскиот тероризам“, Современа македонска одбрана, бр.13, Министерство за одбрана на РМ, 2007;
4. Ташевска-Ременски, Ф., „Регионалниот безбедносен комплекс и исламскиот фундаментализам како закана за регионалната и глобалната безбедност“ објавен во Современа македонска одбрана, бр.15, Министерство за одбрана на РМ, 2007;
5. Ташевска-Ременски, Ф., „Моделот на НАТО за управување со кризи“, ГОДИШНИК на Полициската академија, 2007;
6. Ташевска-Ременски, Ф., „Етничките конфликти како форма на етничка интеракција и нивниот во новиот милениум“, Научното списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2007;
7. Ташевска-Ременски, Ф., „Албанците и Македонците: Етничката интеракција во Република Македонија, пред и по конфликтот од 2001 година“ (монографија), 2 Август С, Штип, 2007;
8. Ташевска-Ременски, Ф., „Македонското национално малцинство во соседните земји: современи состојби“ (монографија), 2 Август С, Штип, 2007;
9. Ташевска-Ременски, Ф., „Стратешкиот одговор на ЕУ и НАТО на тероризмот“, објавен во Современа македонска одбрана, бр. 17, Министерство за одбрана на РМ, 2008;
10. Ташевска-Ременски, Ф., „Европскиот безбедносен идентитет“, Научното списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2008;
11. Ташевска-Ременски, Ф., „Механизми за решавање на етничките конфликти“, ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2008;
12. Ташевска-Ременски, Ф., „Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа и нејзината имплементација во правниот систем на Република Македонија“, Зборник на научни трудови „Европските стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот систем на РМ“, МАНУ, 2009;
13. Ташевска-Ременски, Ф., „Реформита на македонската полиција“, Зборник на научни трудови „Реформата на институциите и нивното значење за развојот на Република Македонија“, МАНУ, 2009;
14. Ташевска-Ременски, Ф., „Судир на интереси и корупција во полицијата“, ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2010;
15. Ташевска-Ременски, Ф., „Националните малцинства и безбедноста“, Зборник на трудови, Филозофски факултет-Скопје, 2010;
16. Ташевска-Ременски, Ф., „Шведскиот и британскиот модел на институции за истражување, евалуација и статистика во кривичната област“, Зборник во чест на Горге Марјановиќ, Правен факултет, Скопје, 2010;

17. Ташевска-Ременски, Ф., „Организација на статистика на криминалитетот во кривично-правниот систем на Република Македонија“, Зборник во чест на Никола Матовски, Правен факултет, Скопје, 2010;
18. Ташевска-Ременски, Ф., „Односи со јавност во безбедносниот систем“, Зборник од Конференцијата на Факултетот за безбедност, Охрид, октомври, 2010;
19. Ташевска-Ременски, Ф., „Етничките малцинства и безбедноста“, Зборник од Научна конференција на Филозофски факултет, Охрид, октомври 2010;
20. Ташевска-Ременски, Ф., „Заштитата на македонското духовно наследство зад границите - реална потреба и невозможна мисија“, Зборник од тркалезната маса „Заштита на културното наследство на РМ, Факултет за безбедност, Скопје, 2010;
21. Ташевска-Ременски, Ф., „Знасење научних i empiriskih истражувања за razvoj policiskih наука,“, Зборник Дани Арчибалд Рајса, КПА, Белград Србија, 2011;
22. Ташевска-Ременски, Ф., „Вооружениот етнички конфликт во Република Македонија од 2001 година - Тестирање на теории за етничките конфликти, десет години потоа“, Зборник од Конференцијата на Факултетот за безбедност, Охрид, мај 2011;
23. Ташевска-Ременски, Ф., „What can sociology tell us about terrorism in the world today“, Зборник на трудови од Научниот собир на ВШВР Бања Лука, Козара, 2011;
24. Ташевска-Ременски, Ф., „Police missions of European Union within the European security and defense policy“, Зборник на трудови од Научната конференција ТАРА, КПА, Белград, 2011;
25. Ташевска-Ременски, Ф., „Теориска концептуализација на социологија на полицијата“, Меѓународно списание Социолошка ревија, Филозофски факултет, Институт за социологија, 2011;
26. Ташевска-Ременски, Ф., Социолошко одредување на криминалитетот како општествена појава - придонес кон социологија на криминалитетот, ГОДИШНИК на Факултетот за безбедност, 2011;
27. Ташевска-Ременски, Ф., Полицијата како општествена институција_прилог кон социологија на полицијата“, Меѓународно научно списание „Хоризанот 2“ на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, 2011;
28. Tashevska-Remenski, F., „The Armed Conflict in the Republic of Macedonia in 2001 – from the escalation of Albanian – Macedonian conflict process to signing the Ohrid Framework Agreement“(ed.) Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation, edited by Tetyana Malyarenko and Stefan Wolff, Jean Monnet Program of EU, 2012;
29. Tashevska-Remenski, F., Nationalism and national identities vis-à-vis the political identity and Euro-integration process, International scientific conference Identity in the Era of Globalization and Europeanization, Institute for Sociological, Political and Judicial Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Skopje, 3-4.11.2011;
30. Tashevska-Remenski, F., Nikolovski, M., Types of mutual influences between the police and the politics: From paralyze to perspective The situation in the Republic of Macedonia,
31. Ташевска-Ременски, Ф., Односите помеѓу полицијата и малцинските(етнички) заедници во мултиетнички општества – Предизвици и пречки, ГОДИШНИК, Факултет за безбедност, 2012;
32. Николовски, М., Ташевска-Ременски, Ф., Примена савремених метода и средства у истраживању и докаживању нових форми кривичног дела тероризма, Криминалистико – полицијска академија, Београд, ТАРА, 2012;

33. Tashevska-Remenski, F., The Challenges of policing in multhiethnic societies, Intenational Journal Sociological Review, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Skopje, 2012;
34. Milenkovska, M., Tashevska-Remenski, F., Macedonia – A decade after the ethnic conflict, International Conference „From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkan Wars: Good Neighborhood Relation in the Balkans, Hacettepe University, Dertment of International Relation, , Istanbul, Turkey, October 4-7, 2012;
35. Bakreski, O., Tashevska-Remenski, F., Bajdjieva, L., The Role of Non-Security Actors in Global Security, International Conference „Globalization and Security Challenges in 21th century“, MIT University, 2012;
36. Ташевска-Ременски, Ф., „Јустрацијата во Република Македонија и примена на Законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција“, ФООМ, 2012 (во фаза на публикување со промоција во ноември 2012);

Државни признанија ...

- Добитник на Државната награда „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ во 2008 година за посебен придонес во науката од интерес за Република Македонија, за монографијата „Македонското национално малцинство во соседните земји: Современи состојби“ (во прилог);

Општествени активности ...

- Повеќегодишно активно учесто и работа во невладин сектор, како автор и коавтор на научни проекти; реализатор на бројни активности за планирање и спроведување на активности за научно-истражувачки проекти на НВО, работни тимови во соработка со експерти од дадени области;
- Член во НВО-Македонски центар за мир и евро-атлантска интеграција-Скопје;
- Член на Здружението на социолози на Република Македонија;
- Автор на повеќе од 60 колумни објавени во неделни весници во РМ;
- Учесник на повеќе од 20 радио емисии на Македонското радио прва програма;
- Дадени повеќе од 30 изјави на стручни теми за дневни и неделни весници во РМ;
- Учесник на повеќе од 10 телевизиски емисии и дебати на повеќе национални телевизии во РМ;